



FORD FIESTA


За да го постигнат овој резултат тимот на компанијата користел посебна пневматика, а суспензијата на автомобилот и дополнителниот каросериски кит придонесоа за уште подобра аеродинамика. Засега не се откриваат сите детали на новиот модел на "Ford", но се очекува Fiesta EConetic да добие и обновен рачен менувач.

На јулскиот лондонски Саем за автомобили "London Motor Show" компанијата "Ford" ќе го претстави новиот модел на Fiesta EConetic. Новата Fiesta е со 1,4-литарски турбодизел мотор, кој троши само 3,7 л/100 км. Супершtedливата Fiesta, освен што троши малку, во животната средина емитува помалку од 100 г/км CO₂. За ваквиот резултат експертите од компанијата "Ford" не се потпреа само на добрата машина.



HONDA FCX CLARITY

"Honda" и официјално почна сериско производство на моделот FCX Clarity, возило на погон на водород со нулта емисија на штетни состојки. Моделот FCX Clarity, од кој се испушта исклучително чиста вода, е претставен на прославата по повод излегувањето од производната лента на првиот примерок во центарот на "Honda" за нови модели во Точија. Првите возила од FCX Clarity се очекуваат во јули во САД, а од оваа есен и во Јапонија. Моделот ќе биде изложен на G8 Самитот во Хокајдо, кој треба да почне на 7 јули, како една од неколкуте напредни технологии, посветени на заштитата на животната средина.



MINI TIGUAN - POLO SUV

Новото Polo во борба со конкуренцијата ќе влезе наредната година, со модел со три или пет врати. Во 2010 година ќе пристигне и засилување - SUV модел на база на Polo, кој ќе ја пополни гамата на SUV возила на VW. Според најавите, повисоката варијанта на Polo ќе изгледа како Tiguan во помало пакување, но со многу повеќе црна пластика и поголеми калници, за дополнително

да се долови авантуристичкиот дух на возилото. Моторизацијата ќе ја сочинуваат дизелите и бензинците со турбо полначи, кои сега се вградуваат во Golf и во Polo. Погонот ќе биде на сите или само на предните тркала, додека мрзеливите возачи ќе можат да го изберат и новиот DSG автоматски менувач со седум степени на пренос.



ФЛЕШ ВЕСТИ

"VOLVO" ОТПУШТА 1.200 РАБОТНИЦИ

Шведскиот производител на автомобили, кој е во сопственост на американскиот "Ford", соопшти дека 1.200 работници ќе добијат откази поради настојувањата на компанијата да ги намали трошоците за околу 662 милиони евра. "Volvo" планира и да ги раскине договорите со околу 500 советници, но и да отпушти околу 300 вработени во филијалите во странство. За лошите резултати во работењето компанијата ги посочува слабиот долар и скокот на цените на суровините, но признава и дека состојбата се влошила по преземањето од страна на "Ford", како и слабите пазарни услови во Европа.

OPEL INSIGNIA ГЛЕДА

Новиот модел на Opel од средната класа ќе биде опремен со камера, сместена во предниот дел од внатрешниот ретровизор, која ќе ги следи сообраќајните знаци, возилата, пешаците итн. Камерата ќе има висока резолуција, а ќе биде голема колку еден просечен мобилен телефон и воопшто нема да му пречи на возачот. Камерата е развиена со електронскиот добавувач на "Opel", "Helle". Камерата, во соработка со компјутер, ќе го предупредува возачот за тоа што се случува на патот. На пример, доколку има знак кој означува ограничување на брзината од 80 км/ч автомобилот ќе го види тоа и визуелно на инструмент таблата, а и со звук ќе го предупреди возачот да подзапре.